

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јануари 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Светлана Додевска УП2 09-244/20 од 14 декември 2020 година против Известување по Барање за надомест на штета СЕ УСВОЈУВА.
2. Електродистрибуција да донесе соодветна Одлука согласно член 19 став (3) од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Светлана Додевска до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-244/20 од 14 декември 2020 година против Известување по Барање за надомест на штета на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека се работи за краткотраен прекин поради силен ветер. Дефектот е отстранет со замена на нисконапонски осигурач. Пријави од околното население нема, па на жалителот му е посочено да ја провери дел од внатрешната инсталација како и приклучниот кабел од напојна точка од мрежа до спратна табла, бидејќи и претходно корисникот се соочил со слична ситуација но и за таа пријава не се регистрирани барања за обесштетување од околните корисници.

На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-244/20 од 14 декември 2020 година со прилог:
  - Известување по Барање за надомест на штета бр. 03-5879/1 од 24 ноември 2020 година
2. Одговор на Приговор од 29 декември 2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 19 од Правилата за определување на надоместок на штета причинета на производителите и потрошувачите на електрична енергија (Службен весник на РМ бр. 231/18), по Барањето за надомест на штета мора да се донесе соодветна Одлука (независно дали ќе биде за усвојување или за одбивање), а Електродистрибуција во случајов има одговорено со Известување.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 244/20  
18 јануари 2021 година  
Скопје

Претседател на  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски